



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 31 август 1972  
Скопје  
Број 27                      Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

294.

Врз основа на амандман XXXVIII точка 4 од Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општествена контрола на цените („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 25/72) и точка 3ц од Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/72), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ

#### I

Цените на услугите на социјалните установи што постојеа на 26 ноември 1971 година можат кај социјалните установи што се финансираат во целост од буџетот на Републиката односно општините да се зголемат до 14%.

#### II

Измена на цените на услугите на останатите социјални установи ќе вршат надлежните органи на општината во постапка на непосредна општествена контрола на цените.

Цените на услуги од став 2 на оваа точка можат да се зголемат во зависност од:

— економската положба на социјалните установи;

— зголемувањето на материјалните трошоци на работењето на социјалните установи до кое е дојдено врз основа на пропис на органите на општествено-политичките заедници донесени по 26 ноември 1971 година;

— влијанието на зголемувањето на цените на овие услуги врз трошоците на животот на населението воопшто.

#### III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2248/1  
13 јули 1972 год.  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

295.

Врз основа на членот 58 ставот 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 3/67), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделува 200.000 динари, на Собранието на општина Крива Паланка.

2. Средствата од претходната точка ќе се користат за ублажување на последиците предизвикани од поплавите во месец јули 1971 година на јавните и комуналните објекти од општествен стандард.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се доделуваат без обврска на враќање.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2349/1  
20 јули 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

296.

Врз основа на членот 58 ставот 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделува 400.000 динари, на Собранието на општината Делчево.

2. Средствата од претходната точка ќе се користат за ублажување на последиците предизвикани од поплавите во месец јуни 1972 година, на јавните и комуналните објекти од општествен стандард.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се доделуваат без обврска на враќање.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2350/1  
20 јули 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

105.

Врз основа на член 98 став 5 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и точка VI став 3 алинеја 3 од Одлуката за привремено регулирање организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 5/72), а по овластување на собраната на заедниците на здравственото осигурување на работниците, Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 12 јули 1972 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата што вршат самостојни професионални дејности, југословенските државјани вработени и упатени на работа во странство и останатите категории на осигуреници за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во понатамошниот текст: Законот) не е утврдена основа за пресметување на придонесите.

##### Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (во натамошниот текст: придонесите) за југословенските државјани вработени и упатени на работа во странство чини:

1. За лицата на работа кај југословенските претставништва и организации во странство, за лицата упатени во странство заради стручно оспособување односно усовршување и за лицата упатени од работните организации за изведување на инвестициони работи во странство кај странски деловен партнер во смисла на чл. 5 од Правилникот за условите под кои работните организации можат да упатуваат свои работници на работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/71) просечниот месечен износ на него личниот доход што осигуреникот го остварил според завршната сметка за претходната година пред вработувањето во странство валоризиран на ниво на нето личниот доход во тековната година.

За лицата кои не оствариле личен доход според завршната сметка за претходната година пред стапувањето на работа во странство како основица за пресметување на придонесот се зема нето личниот доход (аконтацијата) што тие лица го оствариле на работно место во Југославија во годината во која се упатени на работа во странство, со тоа што за подоцнежните години истите се валоризираат на ниво на нето личниот доход за тековната година.

Валоризацијата на нето личниот доход се врши со примена на индексот на порастот на нето личниот доход по еден вработен работник во работната организација која го упатила на работа во годината за која се врши пресметување, со тоа

што добиените износи со пресметувањето се заокружуваат на цели десетици нагоре. До утврдувањето на дефинитивната основица за тековната година се пресметува и плаќа аконтација на придонесите според основицата утврдени за претходната година.

До колку се утврди дека по завршната сметка не дошло до зголемување на нето личниот доход односно дошло до намалување на просечниот нето личен доход по еден работник во работната организација за пресметување на придонесите се зема основицата утврдена за претходната година односно основицата од годината во која немало намалување.

До колку со општиот акт на организацијата е предвидено определување на личниот доход и за работниците додека се на работа во странство или упатени во странство заради стручно усовршување и е донесено решение за тој личен доход, како основица за пресметување и плаќање на придонесите ќе се земе личниот доход во нето износ определен со решението на организацијата што тие лица би го оставиле да се на своето односно соодветно работно место во Југославија. Во тој случај работната организација личниот доход на работникот го утврдува за секоја година.

2. За лицата што врз основа на меѓународните спогодби стапиле во работен однос кај меѓународни или други организации, како и за лицата што се на работа во странство кај организација во чие основање, управување и финансирање учествуваат југословенски организации (мешани друштва и слично), просечниот месечен износ на него личниот доход што го остварил осигуреникот според завршната сметка за претходната година пред годината во која е вработен во странство, со тоа што за подоцнежните години се врши ново пресметување на соодветни повисоки износи.

Пресметувањето на основицата во смисла на претходниот став се врши со зголемување на основицата за процентот на зголемувањето на просечните номинални лични доходи на работниците утврдени за минатата година во СР Македонија со тоа што добиените износи со пресметувањето се заокружуваат на цели десетици нагоре. Вака утврдена основица не може да биде пониска од паушалните основици утврдени со оваа одлука.

3. За лицата кои стапиле во работен однос кај странски работодавач, како и за лицата вработени кај меѓународни и други организации по основа на меѓународни спогодби и кај организации во чие основање, управување и финансирање учествуваат југословенските организации кои не оствариле личен доход според завршната сметка за претходната година пред стапувањето на работа во странство, паушалната основица во нето износ и тоа:

1) од 2800 динари месечно — за лица со висока стручна подготовка;

2) од 2100 динари месечно — за висококвалификувани работници и лица со виша стручна подготовка;

3) од 1700 динари месечно за квалификувани работници и лица со средна стручна подготовка;

4) од 1300 динари месечно — за приучени работници и лица со нижа стручна подготовка;

5) од 1000 динари месечно — за неквалификувани работници и лица без стручна подготовка.

Стручната подготовка и квалификацијата се оценуваат според прописите што важат во Југославија.

По барање на осигуреникот вработен кај странски работодавач, паушалните основици утврдени со оваа одлука можат да се зголемат до износот на просечниот нето личен доход што осигуреникот го остварил за годината која претходела на годината во која стапил на работа во странство валоризиран во смисол на точка 2 од овој член.

4. За лицата вработени во домаќинствата кај југословенските државјани во работен однос во странство кај југословенски организации, паушална основица од 1000 динари.

Југословенските државјани вработени и упатени на работа во странство плаќаат придонес во конвертабилна валута. Осигурениците вработени во земјите со кои плаќањето се врши во клиринг, придонесите можат да ги плаќаат во динари.

### Член 3

Основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата што вршат самостојни професионални дејности се:

1. За самостојните занаетчи, самостојните угостители и превозниците во јавен патен сообраќај е паричниот износ утврден според основиците од кои се определува придонесот од личниот доход од самостојното вршење на занаетчиската дејност според личниот доход за претходната година годишните паушални основици или годишните паушални износи на придонесот од личниот доход од самостојното вршење на професионалните дејности и тоа:

а) 600 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува до 10.000 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход до 1.100,00 динари;

б) 750 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 10.000,01 до 15.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 1.100,01 до 1.650,00 динари;

в) 1050 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 15.000,01 до 20.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 1.650,01 до 2.600,00 динари;

г) 1300 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 20.000,01 до 25.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 2.600,01 до 3.750,00 динари;

д) 1550 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 25.000,01 до 30.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 3.750,01 до 5.100,00 динари;

е) 1750 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 30.000,01 до 35.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 5.100,01 до 6.650,00 динари;

ж) 2100 динари доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 35.000,01 до 45.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 6.650,01 до 9.450,00 динари;

з) 2600 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 45.000,01 до 60.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 9.450,01 до 14.400,00 динари;

4) 3300 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 60.000,01 до 80.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 14.400,01 до 21.600,00 динари;

и) 4000 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придо-

несот од личниот доход изнесува преку 80.000,01 до 100.000,00 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 21.600,01 до 30.000,00 динари;

ј) 4700 динари, доколку годишната основица или паушалната основица од која се определува придонесот од личниот доход изнесува преку 100.000,01 динари или годишниот паушален придонес од личниот доход преку 30.000,01 динари.

2. За признаените музички уметници — изведувачи и артисти со пензиски стаж:

до 10 години	1.300 динари
преку 10 до 20 години	1.600 динари
преку 20 до 30 години	2.000 динари
преку 30 години	2.500 динари.

3. За писателите, ликовните уметници, ликовните уметници на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, филмските уметници и преведувачи на научни и литературни дела со пензиски стаж:

до 10 години	1.500 динари
преку 10 до 20 години	2.000 динари
преку 20 до 30 години	2.500 динари
преку 30 години	3.000 динари.

4. За адвокати:

а) 2500 динари, доколку годишната основица од претходната година која служи за пресметување на придонесот од личниот доход утврдена од надлежниот општински орган изнесува до 50.000,00 динари;

б) 2700 динари, доколку годишната основица од претходната година која служи за пресметување на придонесот од личниот доход утврдена од надлежниот општински орган изнесува преку 50.000,01 до 60.000,00 динари;

в) 3200 динари, доколку годишната основица од претходната година која служи за пресметување на придонесот од личниот доход утврдена од надлежниот општински орган изнесува преку 60.000,01 до 80.000,00 динари;

г) 3800 динари, доколку годишната основица од претходната година која служи за пресметување на придонесот од личниот доход утврдена од надлежниот општински орган изнесува преку 80.000,00 до 100.000,00 динари;

д) 4400 динари, доколку годишната основица од претходната година која служи за пресметување на придонесот од личниот доход утврдена од надлежниот општински орган изнесува преку 100.000,00 динари.

5. За лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт, утврдениот личен доход од спортската организација со тоа што основицата не може да биде помала од 800 дин. месечно.

6. За продавачите на печат (колпортери) износ од 1.100 динари.

7. За носачите на багаж на железничките станици — членови на здружението на носачите на железниците во Македонија износ од 800 динари.

8. За лицата кои вршат определени верски функции односно должности во рамките на верските заедници и нивните припадни органи, основица од:

а) 2000 динари за лица со висока стручна спрема;

б) 1800 динари за лица со виша стручна спрема;

в) 1600 динари за лица со средна стручна спрема, и

г) 1200 динари за останати осигуреници.

9. За други лица што вршат самостојни професионални дејности во согласност со прописите за вршење на самостојна дејност, а не се опфатени во точка 1 до 8 од овој член, износ од 1000 динари.

### Член 4

За лицата на школување, стручно совршување или постдипломски студии кои поради тоа го раскинале работниот однос како и за лицата кои

организацијата пред засновување на работен однос со нив ги упати како свои стипендијанти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување служи месечниот износ на стипендијата во него износ.

#### Член 5

За запослените лица на неплатено отсуство, како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување служи аконтацијата на личниот доход во нето износ остварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство, односно основицата од која е утврден надоместокот на личен доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

#### Член 6

Основиците определени во паушални износи како и основиците утврдени за лицата од член 4 и 5 од оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1973 година, се пресметуваат на почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи, со примена на валоризациониот коефициент за порастот на просечните лични доходи по работник утврден за претходната година во СР Македонија, со тоа што добиените износи се пресметувањето се заокружуваат на цели десетици нагоре.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

### СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-300/1

12 јули 1972 година

Скопје

Претседател,

Младен Павловски, с. р.

### СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

106.

Врз основа на членот 94 став 1 алинеја последна од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и точка VI став 3 алинеја 1 од Одлуката за привременото регулирање на организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 5/72) и точка VI став 3 алинеја 1 од Одлуката за привремено регулирање на организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 5/72), а по овластувањето од заедниците на здравственото осигурување на работниците односно на земјоделците, Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 12 јули 1972 година и Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 12 јули 1972 година, донесоа

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

#### I

На товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците можат на образецот на рецепт за користење на здравствена заштита на осигурениците-работници и на осигурениците — земјоделци и членовите на нивните семејства, како и на неосигурените и социјално загрозените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита по прописите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, статутите на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на земјоделците и договорите склучени помеѓу општествено политичките заедници и заедниците на здравственото осигурување на работниците, да се пропишуваат и издаваат:

1) готови лекови наведени во Листата на готовите лекови што можат да се пропишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на земјоделците, која е составен дел на оваа одлука;

2) магистрални лекови кои по својот состав се еднакви на лековите под 1).

#### II

Покрај лековите од точката I на оваа одлука лицата од претходната точка на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на земјоделците можат да користат:

1) во амбулантно-поликлиничките здравствени работни организации на здружениот труд сите видови ампуларни лекови (вакцини, серуми и други ампулирани лекови) за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник;

2) во стационарните здравствени работни организации на здружениот труд сите лекови за чие пуштање во промет е издадено одобрение од надлежниот орган по прописите за промет на лекови во СФРЈ.

#### III

Се овластува Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по потреба, да издава упатство за применување на оваа одлука.

#### IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Младен Павловски, с. р.

### СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1911/1

12 јули 1972 година

Скопје

Претседател,

Димче Матраковски, с. р.

## Л И С Т А

НА ЛЕКОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Ред. бр.	Назив на лекот	Производител на лекот	Форма на лекот	Забелешка
1	2	3	4	5
1.	Abehol	„Pliva“	dražei	
2.	Abehol	„Pliva“	kapki	
3.	Abehol	„Pliva“	rastvor za aerosol	
4.	Abehol	„Pliva“	sirup	
5.	Abehol	„Pliva“	tableti	
6.	Acegit	„Lek“	rastvor	
7.	Acetisal	„Alkaloid“, „Galenika“ „Farmakos“, „Hemofarm“		
8.	Acetysal	„Krka“, „Servo Mihalj“, „Zdravje“	tableti	
9.	Acetisal-chinin	„Hemofan“	dražei	
10.	Acisal	„Pliva“	tableti	
11.	Acranil	„Bauer“	tableti	
12.	Acutil	„Italseber“	tableti	
13.	Aculanid	„Bosnalijek“	kapki	
14.	Acychin	„Galenika“	dražei	
15.	Aculanid	„Sandoz“	supozitorii	
16.	Aculanid	„Sandoz“	tableti	
17.	Acynorm	„Krka“	dražei	
18.	Acynorm	„Krka“	tečnost	
19.	Adimicin	„Pliva“	kapsuli	
20.	Adimicin	„Pliva“	suspencija	
21.	Adrenalin			
22.	Hydrochloridum Adrenalin- hidrochlorid	„Servo Mihalj“	kapki	
23.	Adumbran	„Alkaloid“	rastvor	
24.	Akineton	„Zdravje“	kapsuli	
25.	Akrinor	„Lek“	tableti	
26.	AKVA-PAS	„Galenika“	tableti	
27.	Albothyl	„Pliva“ „Buk Gulden“	tableti žele	
28.	Albothyl	„Bosnalijek“	koncentrat	
29.	Albothyl	„Buk Gulden“ „Bosnalijek“	ovuli	
30.	Aldomet	„Lek“	tableti	
31.	Aldaktone	„Galenika“	tableti	
32.	Aleudrin	„Zdravje“	rastvor	
33.	Aleudrin	„Zdravje“	tableti	
34.	Alfimid	„Pliva“	tableti	
35.	Alfucin	„Alkaloid“	mast	
36.	Alfucin	„Alkaloid“	pudra	
37.	Alfuran	„Alkaloid“	dražei	
38.	Alfuran	„Alkaloid“	tableti	
39.	Alkodin	„Alkaloid“	sirup	
40.	AL-PAS	„Alkaloid“	tableti	
41.	Alupent	„Zdravje“	aerosol, so cevki za usta	
42.	Alupent	„Zdravje“	aerosol bez cevki	
43.	Alupent	„Zdravje“	tableti	
44.	Ambramycin	„Galenika“	kapki za deca	
45.	Ambramycin	„Galenika“	kapsuli	
46.	Ambramycin	„Galenika“	mast	
47.	Ambramycin	„Galenika“	mast za oči	
48.	Ambramycin	„Galenika“	sirup	
49.	Ambramycin	„Galenika“	suspencija	
50.	Ambramycin B	„Galenika“	kapsuli	
51.	Ambramycin B	„Galenika“	suspencija	
52.	Amidocaine		sol.	
53.	Amidocain	„Bosnalijek“	rastvor	
54.	Aminophyllinum	„Lek“	supozitorij	
55.	Aminopyrin	„Alkaloid“, „Farmacos“ „Galenika“ „Hemofarm“, „Krka“ „Zdravje“	tableti	
56.	Aminoveron	„Galenika“	tableti	
57.	Ampicilin	„Alkaloid“	kapki	

1	2	3	4	5
58.	Ampicilin	„Alkaloid“	kapki za deca	
59.	Amphetamin (narkotika)	„Pliva“	tableti	
60.	Analgin	„Alkaloid“	tableti	
61.	Andol	„Jugodietetika“	tableti	
62.	Angised	„Burroughs Wellcone“	tableti	
63.	Anovlar	„Galenika“	drazei	пропишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
64.	Antibion	„Alkaloid“	vaginalni tableti	
65.	Antidrazi	„Italseber“	tableti	
66.	Antistin	„Ciba“	tableti	
67.	Antistin-plivin	„Ciba“	solucio	
68.	Aparkan	„Alkaloid“ „Chinoin“	tableti	
69.	Apaurin	„Krka“	drazei	
70.	Aponeurin	„Apogepha“	drazei	
71.	Apaurin	„Krka“	drazei	
72.	Arbid	„Krka“ „Medichemie“	drazei	
73.	Arbid	„Krka“	kapki	
74.	Artane	„Hemofarm“	tableti	
75.	Artane	„Depo“ „Hemofarm“	kapsuli	
76.	Asamid	„Pliva“	kapsuli	
77.	Asamid	„Pliva“	sirup	
78.	Asepsol	„Pliva“	rastvor	
79.	Asterol	„Galenika“	mast	
80.	Asterol	„Galenika“	pudra	
81.	Asterol	„Galenika“	tinktura	
82.	Astmophyllin	„Lek“	tableti	
83.	Atarax	„Zdravlje“	drazei	
84.	Atarax	„Zdravlje“	sirup	
85.	Atarax	„Zdravlje“	supozitorii za deca	
86.	Atarax	„Zdravlje“	supozitorii za vozrasni	
87.	Atromidin	„Krka“	kapsuli	
88.	A.T.10	„Vayer“	rastvor	
89.	Ateroid	„Lek“	tableti	
90.	Avacan	„Bosnalijek“	drazei	
91.	Avacan	„Bosnalijek“	rastvor	
92.	Avacan	„Bosnalijek“	supozitorii za vozrasni	
93.	Avafortan	„Bosnalijek“	drazei	
94.	Avamigran	„Bosnalijek“	drazei	
95.	Avamigran	„Bosnalijek“	supozitorii	
96.	Avil	„Servo Mihalj“	sirup	
97.	Avil	„Servo Mihalj“	tableti	
98.	Azukot	„Pliva“	tableti	
99.	Bacimykin	„Farmakos“	mast	
100.	Bacipol	„Galenika“	mast	
101.	Baralgin	„Servo Mihalj“	kapki	
102.	Baralgin	„Servo Mihalj“	supozitorii	
103.	Baralgin	„Servo Mihalj“	tableti	
104.	Beamat	„Pliva“	drazei	
105.	Bebiron 1	„Jugodijetetika“	mleko vo prav	
106.	Bebiron 2	„Jugodijetetika“	mleko vo prav	
107.	Bebivit	„Jugodijetetika“	mleko vo prav	
108.	Becomplex	„Krka“	drazei	
109.	Becomplex	„Krka“	granulat	
110.	Becyclin	„Krka“	kapsuli	
111.	Bedoxin	„Galenika“	tableti	
112.	Becloram	„Pliva“	kapsuli	
113.	Becloram	„Pliva“	sirup	
114.	Belladin	„Lek“	rastvor	
115.	Belladin	„Lek“	tableti	
116.	Bellafen	„Zdravlje“	supozitorii	
117.	Bellafen	„Zdravlje“	tableti	
118.	Bellalumal	„Lek“	drazei	
119.	Bellalumal	„Lek“	supozitorii	
120.	Bellasecal	„Lek“	drazei	
121.	Bellaspasmin	„Zdravlje“	kapki	
122.	Bellaspasmin	„Zdravlje“	tableti	
123.	Bellatotal	„Biljana“	rastvor	
124.	Bellenal	„Biljana“	drazei	
125.	Bemarsal	„Specia“	tableti	
126.	Bemycin	„Pliva“	drazei	
127.	Bemycin	„Pliva“	kapsuli	
128.	Bemycin	„Pliva“	sirup	
129.	Bemycin	„Pliva“	suva smesa, za podgotvuvanje kapki	
130.	Benemid	„Lek“	tableti	

1	2	3	4	5
131.	B.-Complex	„Krka“	dražeji	
132.	B-Complex	„Krka“	granuli	
133.	Benifen	„Krka“	dražeji	
134.	Benil	„Krka“	kapki za nos	
135.	Benirid	„Hemofarm“	kapki	
136.	Benirid	„Hemofarm“	tableti	
137.	Benizol	„Krka“	mast za oči	
138.	Benizol	„Krka“	rastvor 10%	
139.	Benizol	„Krka“	tableti	
140.	Benizol E	„Krka“	mast	
141.	Berhemicol	„Galenica“	kapsuli	
142.	Berhemicol	„Galenica“	sirup	
143.	Berbol	„Fitonia“	dražeji	
144.	Beriplex	„Galenica“	dražeji	
145.	Beriplex	„Galenica“	granuli	
146.	Beriplex	„Galenica“	kapki	
147.	Bicalon	„Zdravlje“	tableti	
148.	BIF	„Jugodietetika“	mleko za doenčinja	
149.	Bilamid	„Krka“	tableti	
150.	Bilamid-Cholin	„Krka“	dražeji	
151.	Bilamid-Cholin	„Krka“	granuli	
152.	Biliselectan	„Schering“	tableti	
153.	Biloptin	„Schering“	kapsuli	
154.	Bimulin	„Pliva“	tableti	
155.	Boral	„Alcaloid“	mast	
156.	Borvazelin	„Alcaloid“	mast	
157.	Brondilete	„Servo Mihaly“	dražeji	
158.	Birezid	„Pliva“	tableti	
159.	Birezid K	„Pliva“	dražeji	
160.	Brevicid	„Bosnalijek“	kapki za uši	
161.	Brevicid	„Bosnalijek“	mast	
162.	Brevicid	„Bosnalijek“	prašok	
163.	Brevicid	„Bosnalijek“	prašok forte	
164.	Brinaldix	„Bosnalijek“	tableti	
165.	Brufen	„Galenica“	dražeji	
166.	Bycomycin	„Bosnalijek“	kapsuli	
167.	Byikardeten	„Bosnalijek“	tableti	
168.	Bykarbon	„Bosnalijek“	tableti	
169.	Buscol	„Biljana“	dražeji	
170.	Buscopan	„Zdravlje“	dražeji	
171.	Buscopan	„Zdravlje“	supozitorii	
172.	Buscopan	„Zdravlje“	supozitorii za deca	
173.	Butazolidin	„Zdravlje“	mast	
174.	Buskopan comp	„Zdravlje“	dražeji	
175.	Buscopan comp	„Zdravlje“	supozitorii	
176.	Busulfan	„Zdravlje“	tableti	
177.	Butazolidin	„Zdravlje“	dražeji	
178.	Baxtren	„Galenica“	tableti	
178.	Caffetin	„Alcaloid“	tableti	
179.	Calgam B 15	„Pliva“	dražeji	
180.	CA Pangamat (vit. R 15)	„Farmacos“	dražeji	
181.	Carbomedic	„Alkaloid“	granuli	
182.	Carbomedic	„Alkaloid“	tableti	
183.	Calcedevit	„Alkaloid“	tableti	
184.	Calcevid D	„Galenica“	tableti	
185.	Calcibrom	„Alkaloid“	granulat granuli	
186.	Calcibrom	„Alkaloid“	tableti	
187.	Calcium-Sandoz	„Krka“	penlivi tableti forte	
188.	Boral	„Alkaloid“	mast	
189.	Capramol	„Alkaloid“ Lab. Choay“	ampuli za peroralna upotreba	
190.	Carbo-Intestasin	„Alkaloid“	granulat	
191.	Carbo-Intestasin	„Alkaloid“	tableti	
192.	Cardiazol-Adenosin	„Lek“	rastvor	
193.	Cardioquin	„Lek“	tableti	
194.	Carnigen	„Servo Mihaly“	kapki	
195.	Cedigalan	„Zdravlje“	kapki	
196.	Cedigalan	„Zdravlje“	tableti	
197.	Cedilanid	„Krka“	dražeji	
198.	Cedilanid	„Krka“	kapki	
199.	Cedilanid	„Krka“	supozitorii	
200.	Celenat	„Biljana“	rastvor	
201.	Centedrin	„Galenica“	tableti	
202.	Ceratonia	„Jugodietetika“	granulat	
203.	Ceratonia	„Jugodietetika“	prašok	
204.	Cetavlon	„Kalinovica“ Serum-Zavod	rastvor 20%	

1	2	3	4	5
205.	Cevicalcit	„Bosnalijek“	tableti	
206.	Chemochin	„Jugodietetika“	tableti	
207.	Chephacardin	„Farmacos“	dražeji	
208.	Chephacardin	„Farmacos“	supzitorii	
209.	Chinidinum	„Alkaloid“	tableti	
210.	Chinini Hydrochloridum	„Alkaloid“ „Farmacos“	dražeji	
211.	Chloramphenicol	„Galenika“	dražeji	
212.	Chloramphenicol	„Galenika“ „Kalinovica“	kapsuli	
213.	Chloramphenicol	„Krka“ „Pliva“ „Galenika“ „Krka“ i „Pliva“	mast 5%	
214.	Chloramphenicol	„Krka“	mast za oči 1%	
215.	Chloramphenicol	„Pliva“	sirup	
216.	Chloramphenicol	„Galenika“, „Krka“ i „Pliva“	supozitorii	
217.	Chloramphenicol B	„Lek“	kapsuli	
218.	Chloramphenicol B	„Lek“	sirup	
219.	Chlortetracyclin	„Alkaloid“	kapsuli	
220.	Chlortetracyclin V	„Alkaloid“	kapsuli i sirup	
221.	Chymocyklar			
	Pedeatrik	„Galenika“	vo vid na prašok	
223.	Chlorochin	„Farmacos“	dražeji	
224.	Chlorochin	„Farmacos“	tableti	
225.	Chlorocortin	„Galenika“	mast	
226.	Chloroxin	„Hemofarm“	tableti	
227.	Chlorpromazin	„Hemofarm“	dražeji	
228.	Chlorpromazin	„Bosnalijek“ „Hemofarm“	tableti	
229.	Chlorpromazin	„Bosnalijek“ „Hemofarm“	kapki	
230.	Chlorpromazin	„Bosnalijek“ „Hemofarm“	supozitorii	
231.	Chlortetra	„Kalinovica“	kapsuli	
232.	Chlortetra-Vit	„Kalinovica“	kapsuli	
233.	Cholagit	„Galenika“	dražeji	
234.	Cholipin	„Zdravlje“	dražeji	
235.	Cholodoldin	„Galenika“	dražeji	
236.	Choloterp	„Krka“	kapki	
237.	Chymocyclar	„Galenika“	kapsuli	
238.	Chymoral	„Galenika“	dražeji	
239.	Cikloserin	„Kalinovica“ „Pliva“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината.
240.	Cikloserin	„Pliva“	tableti	ги препишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината.
241.	Ciloprin	„Krka“	kapki za uši	
242.	Codeini phosphas	„Alkaloid“, „Farmacos“ „Krka“	tableti	
243.	Coffargen	„Zdravlje“	dražeji mitte	
244.	Coffargen	„Zdravlje“	dražeji forte	
245.	Coffetamin	„Biljana“	dražeji mitte	
246.	Coffetamin	„Biljana“	dražeji forte	
247.	Colymycin	„Galenika“	tableti	
248.	Colymycin	„Galenika“	kapki za oralna upotreba	
249.	Complamin	„Galenika“	tableti	
250.	Complamin Retard	„Galenika“	tableti	
251.	Compicillin VK	„Galenika“	granulat za oralen rastvor	
252.	Compicillin VK	„Galenika“	tableti	
253.	Concerolin	„Lek“	tableti	
254.	Coramin-Adenosin	„Pliva“	sol	
255.	Concordin	„Lek“	tableti	
256.	Corticin	„Galenika“	mast	
257.	Cortisone	„Roussel“	mast za oči	
258.	Cocivil	„Servo Mihalj“	dražeji	
259.	Cristacol	„Lek“	rastvor	
260.	Cristafolin	„Jugodijetetika“	rastvor	
261.	Cristacin	„Zdravlje“	rastvor	
262.	Cristodigin	„Biljana“	rastvor	
263.	C-Rutin	„Lek“	tableti	
264.	C-Vitamin	„Alkaloid“, „Lek“	tableti	
265.	Cyclobarbiton	„Pliva“	tableti	



1	2	3	4	5
266.	Cycloserin	„Galenika“, „Hemofarm“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист по одредена гранка на медицината.
267.	Cycloserin	„Hemofarm“	tableti	ги препишува лекар специјалист по одредена гранка на медицината.
268.	Daraprim	„Burroughs-Welcome“	tableti	
269.	Daricon	„Alkaloid“	tableti	
270.	Dekstromalt	„Jugodijetetika“	dietetski prašok	
271.	Delmeson	„Servo Mihalj“	mast	
272.	Daonil	„Ser. Mihalj“	tableti	
273.	Delmeson	„Servo Mihalj“	supozitorii	
274.	Deposul	„Pliva“	kapki	
275.	Deposul	„Pliva“	tableti	
276.	Descrescept	„Hemofarm“	dražei	
277.	Descrescept	„Hemofarm“	mast	
278.	Descrescept	„Hemofarm“	rastvor	
279.	Deseril-Retard	„Bosnalijek“	tableti	
280.	Dexamethason	„Kalinovica“, „Krka“, „Lek“	tableti	
281.	Dexame- thason	„Kalinovica“, „Lek“	tableti forte	
282.	Dexamethason	„Lek“	rastvor	
283.	Dexamethason- Neomycin	„Lek“	kapki za oči i uši	
284.	Dexamethason- Neomycin	„Lek“	mast	
285.	Dexame- thason — Neomycin	„Lek“	mast za oči	
286.	Dexason	„Galenika“	tableti	
287.	Diabinese	„Alkaloid“	tableti	
288.	Diadril	„Pliva“	tableti	
289.	Dialpyrin	„Lek“	supozitorii	
290.	Diamox	„Hemofarm“	tableti	
291.	Dianabol	„Lek“	ampuli	
292.	Diaprosa	„Farmacos“	tableti	
293.	Dibefen	„Hemofarm“	dražei	
294.	Didrosulfan	„Zdravlje“	solucio	
295.	Dicumarol	„Pliva“	tableti	
296.	Dicynone	„Lek“	tableti	
297.	Diedi nitrate	„Italseber“	kapsuli	
298.	Diedi	„Italseber“	tableti	
299.	Difarsan	„Bosnalijek“	tableti	
300.	Difetoin	„Pliva“	tableti	
301.	Digestal	„Galenika“	dražei	
302.	Digitalin	„Lek“	rastvor	
303.	Digitoxin	„Zdravlje“	kapki	
304.	Digitoxin	„Zdravlje“	supozitorii	
305.	Digitoxin	„Zdravlje“	tableti	
306.	Dihydroergotamin	„Biljana“, „Lek“	rastvor	
307.	Dilatol	„Krka“	rastvor	
308.	Dilatol	„Krka“	tableti	
309.	Dilligan	„Lek“	tableti	
310.	Dimigril	„Pliva“	tableti	
311.	Dimidril	„Pliva“	tableti	
312.	Dimidril	„Pliva“	sirup	
313.	Dipam	„Alkaloid“	dražei	
314.	Di-sal	„Krka“	sol	
315.	Disocarban	„Hemofarm“	tableti	
316.	Distofen	„Galenika“	dražei	
317.	Disulfiram	„Hemofarm“	tableti	
318.	Diuramon	„Pliva“	dražei	
319.	Dodemicil	„Alkaloid“	kapsuli	
320.	Doriden	„Ciba“	tableti	
321.	Dulkolaks	„Zdravlje“	dražei	
322.	Doveri	„Alkaloid“	tableti	
323.	Duvadilan	„Phillips Roxane“	tableti	
324.	Dyspne-Inhal	„Clermont Ferrand“	rastvor za aerosol	
325.	Edecrin	„Lek“	tableti	
326.	Edion	„Pliva“	tableti	
327.	Effortil	„Zdravlje“	kapki	
328.	Effortil	„Zdravlje“	sirup	
329.	Effortil	„Zdravlje“	tableti	
330.	Effortil	„Zdravlje“	solucio	
331.	Efloran	„Krka“	tableti	
332.	Efloran	„Krka“	vaginalni tableti	

1	2	3	4	5
333.	Efosin	„Servo Mihalj“	supozitorii	
334.	Eglonyl	„Alkaloid“	kapsuli	
335.	Eglonyl	„Alkaloid“	sirup	
336.	Eglonyl	„Alkaloid“	tableti	
337.	Egocin	„Krka“	dražeji	
338.	Egocin	„Krka“	kapsuli	
339.	Egocin	„Krka“	mast 3%	
340.	Egocin	„Krka“	mast za oči 1%	
341.	Egocin	„Krka“	suva smesa za podgot- vuvanje kapki	
342.	Egocin	„Krka“	suva smesa za pogotv. sirupi	
343.	Egocin vit	„Krka“	dražeji	
344.	Egocin vit	„Krka“	kapsuli	
345.	Egocin vit	„Krka“	suva smesa za podgotv. kapki	
346.	Egocin vit	„Krka“	suva smesa za podgotv. sirupi	
347.	Emko	„Galenika“	pena za vaginalna upo- treba	
348.	Enbecin	„Galenika“	kapki	
349.	Enbecin	„Galenika“	mast	
350.	Encefabol	„Lek“	sirup	
351.	Endoxan	„Bosnalijek“	dražeji	ги препишува лекар специ- јалист од соодветната гран- ка на медицината.
352.	Enteroseptol	„Galenika“	tableti	
353.	Entronon	„Pliva“	dražeji	
354.	Ekspektoral	„Pliva“	tableti	
355.	Envakar	„Alkaloid“	tableti	
356.	Ephedrazol	„Zdravlje“	rastvor	
357.	Ephedrin	„Alkaloid“	mast za nos	
358.	Ephedrini hydro- chloridum	„Krka“	tableti	
359.	Ephetussin	„Pliva“	sirup	
360.	Ephocodin	„Zdravlje“	sirup	
361.	Ephedrotussin	„Zdravlje“	sirup	
362.	Ergobbelin	„Zdravlje“	dražeji	
363.	Ergoffen	„Lek“	dražeji mitte	
364.	Ergoffen	„Lek“	dražeji forte	
365.	Ergometrin	„Biljana“, „Lek“	dražeji	
366.	Ergotamin	„Biljana“	dražeji	
367.	Ergotamin	„Biljana“	rastvor	
368.	Ergotan	„Zdravlje“	lingvaleti	
369.	Ergotan	„Zdravlje“	supozitorii	
370.	Ergotyl	„Lek“	rastvor	
371.	Eritromicin	„Krka“, „Pliva“	kapsuli	
372.	Eritromicin propio- nat lauril sulfat	„Pliva“	zrnca	
373.	Esalid	„Pliva“	tableti	
374.	Esentiale	„Bosnalijek“	kapsuli	
375.	Esucos	„Lek“	sirup	
376.	Esucos	„Lek“	tableti	
377.	Etambutol	„Alkaloid“	tableti	
378.	Eugynom	„Alkaloid“	dražeji	
379.	Euglukon	„Pliva“	tableti	
380.	Euniazid	„Krka“	tableti	
381.	Eupramin	„Jugodijetetika“	dražeji	
382.	Eutizon	„Pliva“	tableti	
383.	Eutizon B	„Pliva“	tableti	
384.	Falithrom	„Veb Fahlberg“	tableti	
385.	Falivegan	„Farmacos“	vaginalni tableti	
386.	Farmacyclin	„Farmacos“	mast	
387.	Farmafen	„Farmacos“	dražeji	
388.	Farmaplex	„Farmacos“	dražeji	
389.	Favistan	„Bosnalijek“	tableti	
390.	Ferrocid	„Galenika“	dražeji	
391.	Ferrocid	„Galenika“	dražeji za deca	
392.	Ferro C	„Jugodijetetika“	dražeji	
393.	Ferrohept	„Lek“	dražeji	
394.	Ferrohept	„Lek“	sirup	
395.	Ferronicum	„Krka“	dražeji za deca	
396.	Ferronicum	„Krka“	dražeji za vozrasni	
397.	Ferronicum	„Krka“	sirup	
398.	Festal	„Servo Mihalj“	dražeji	
399.	Fidemycin	„Krka“	dražeji	
400.	Fidemycin	„Krka“	kapsuli	
401.	Fidemycin	„Krka“	mast 3%	

1	2	3	4	5
402.	Fidemycin	„Krka“	mast za oči 1%	
403.	Fidemycin	„Krka“	suspencija	
404.	Fidemycin	„Krka“	suva smesa za podg. kapki	
405.	Fidemycin	„Krka“	suva smesa za podg. suspencija	
406.	Fidemycin Vit	„Krka“	dražeji	
407.	Fidemycin Vit	„Krka“	kapsuli	
408.	Fidemycin Vit	„Krka“	suva smesa za podg. kapki	
409.	Fidemycin Vit	„Krka“	suva smesa za podg. sirupi	
410.	Fluor-Calcium	„Lek“	tableti	
411.	Fluorsan	„Pliva“	tableti	
412.	Fortesul	„Pliva“	tableti	
413.	Fortevit	„Pliva“	kapsuli	
414.	Frenolon	„Galenika“	dražeji	
415.	Fungitin	„Alkaloid“	rastvor	
416.	Flumidin	„Galenika“	tableti	
417.	Flumidin	„Lek“	tableti	
418.	Ferogradumet	„Galenika“	tableti	
419.	Furamide	„Galenika“	tableti	
420.	Furatin	„Hemofarm“	tableti	
421.	Galipyrin	„Galenika“	tableti	
422.	Gambaran	„Bosnalijek“	dražeji	
423.	Gamibetal	„Italseber“	tableti	
424.	Garamycin	„Krka“	mast	
425.	Garamycin	„Krka“	krem	
426.	Gardan	„Servo Mihalj“	tableti	
427.	Gefarnil	„Lek“	tableti	
428.	Genosan	„Lek“	žele	
429.	Genotan	„Lek“	pasta	
430.	Geokorton	„Pliva“	mast	
431.	Gamibetal-Complex	„Italseber“	tableti	
432.	Geokorton	„Pliva“	rasprašivač	
433.	Geokorton	„Pliva“	suspencija za oči i uši	
434.	Geomycin	„Pliva“	dražeji	
435.	Geomycin	„Pliva“	kapki	
436.	Geomycin	„Pliva“	kapsuli	
437.	Geomycin	„Pliva“	mast 3%	
438.	Geomycin	„Pliva“	mast za oči 1%	
439.	Geomycin	„Pliva“	sirup	
440.	Geomycin	„Pliva“	suva smesa za podgotvuvanje na suspencija	
441.	Geomycin	„Pliva“	tableti	
442.	Geomycin	„Pliva“	vaginalni tableti	
443.	Geonistin	„Pliva“	vaginalni tableti	
444.	Geripleks	„Pliva“	kapsuli	
445.	Glivenol	„Pliva“	kapsuli	
446.	Globulix vaginales cum	„Krka“	vaginalni globuli	
447.	Glutamin	„Bosnalijek“	granulat	
448.	Glutamin	„Bosnalijek“	sirup	
449.	Glutamin	„Bosnalijek“	tableti	
450.	Griseofulvin	„Galenika“	tableti forte	
451.	Griseofulvin	„Krka“	tableti	
452.	Griseofulvin M	„Krka“	tableti	
453.	Guardocin	„Krka“	kapsuli	
454.	Guardocin	„Krka“	mast 3%	
455.	Guardocin	„Krka“	mast za oči 1%	
456.	Gupsan	„Krka“	tableti	
457.	Gynemetrin	„Biljana“	rastvor	
458.	Gyno-sterosan	„Zdravlje“	vaginalni tableti	
459.	Gyno-sterosan	„Zdravlje“	žele	
460.	Haemactin	„Galenika“	dražeji	
461.	Haemolind	„Krka“	tableti	
462.	Haloperidol	„Janssen Pharmaceutica“	kapki	
463.	Haloperidol	„Janssen Pharmaceutica“	tableti	
464.	Helkamat	„Pliva“	tableti	
465.	Helkamon	„Pliva“	tableti	
466.	Helmitin	„Krka“	sirup	
467.	Heptanon (narkotika)	„Pliva“	rastvor	

1	2	3	4	5
468.	Heptanon (narkotika)	„Pliva“	supozitorii	
469.	Heptanon (narkotika)	„Pliva“	tableti	
470.	Hexamethylen-tetraminum	„Bosnalijek“	tableti	
471.	Hexobarbiton	„Pliva“	tableti	
472.	Hiramicin	„Pliva“	kapsuli	
473.	Hiramicin	„Pliva“	mast 3%	
474.	Hiramicin	„Pliva“	mast za oči 1%	
475.	Hiramicin B	„Pliva“	kapsuli	
476.	Honvan	„Bosnalijek“	tableti	
477.	Hydanphen	„Pliva“	tableti	
478.	Hydantol	„Bosnalijek“	dražei	
479.	Hydergine	„Sandoz“	lingvaleti	
480.	Hydex	„Hemofarm“	tableti	
481.	Hydrochlorothiazid	„Bosnalijek“, „Krka“	tableti	
482.	Hydrocortison	„Galenika“	kapki za oči	
483.	Hydrocortison	„Galenika“, „Hemofarm“ i „Jugodijetetika“	mast 1%	
484.	Hydrocortison	„Galenika“, „Hemofarm“ i „Jugodijetetika“	mast 2,5%	
485.	Hydrocortison	„Galenika“	tableti	
486.	Hydrocycloin	„Galenika“	mast	
487.	Hydrocycloin	„Galenika“	suspencija za oči i uši	
488.	Hygroton	„Zdravlje“	tableti	
489.	Inderal	„Galenika“	tableti	
490.	Indocid	„Lek“	kapsuli	
491.	Indocid	„Lek“	supozitorii	
492.	Indonox	„Lek“	tableti	
493.	INHA 17	„Zdravlje“	dražei	
494.	Insidon	„Alkaloid“	dražei	
495.	Instenon	„Galenika“	rastvor lente	
496.	Insulin	„Galenika“, „Pliva“	rastvor 400.000 i.j. (ampuli)	
497.	Insulin	„Galenika“	rastvor semilente	
498.	Insulin	„Galenika“	rastvor ultralente	
499.	Insulinom Zinco	„Pliva“	rastvor, 400.000 i.j. (ampule)	
500.	Intensain	„Pliva“	dražei	
501.	Intestopan	„Krka“	suspencija	
502.	Intestopan	„Troponwerke“	kapki	
503.	Irenat	„Geigy“, „Zdravlje“	mast za oči	
504.	Irgapyrin	„Zdravlje“	dražei	
505.	Irgapyrin	„Zdravlje“	supozitorii	
506.	Isofan-Insulin	„Galenika“	ampuli	
507.	Isofetil	„Alkaloid“	tableti	
508.	Isolevin	„Krka“	rastvor	
509.	Isoniazid	„Farmakos“, „Galenika“, „Hemofarm“, „Krka“, „Novofarm“	tableti	
510.	Isopas	„Hemofarm“	dražei	
511.	Isoptin	„Lek“	dražei	
512.	Isovegan	„Servo Mihalj“	vaginalni tableti I i II	
513.	Isoxyl	„Krka“	tableti	
514.	Izobarin	„Pliva“	tableti	
515.	Izolanid	„Hemofarm“	kapki	
516.	Iversal	„Galenika“	tableti	
517.	Jadit	„Servo Mihalj“	mast	
518.	Jadit	„Servo Mihalj“	prašok	
519.	Jadit	„Servo Mihalj“	rastvor	
520.	Jadit H	„Servo Mihalj“	rastvor	
521.	Jodpepton	„Galenika“	dražei	
522.	Jekolan	„Alkaloid“	mast	
523.	Kalium	„Zdravlje“	penlivi tableti	
524.	Kanulase	„Jugodijetetika“	dražei	
525.	Kavitamin	„Galenika“	dražei	
526.	Kazeina	„Jugodijetetika“	dijetetiski prav	
527.	Ketozan	„Spofa“	dražei	
528.	Kenalog	„Krka“	mast	
529.	Kenalog	„Krka“	tableti	
530.	Klimasedan	„Pliva“	dražei	
531.	Kloksacyline	„Farmakos“	kapsuli	
532.	Kompensan	„Alkaloid“	tableti	

1	2	3	4	5
533.	Klorambex	„Kalinovica“	kapsuli	
534.	Konaktion	„Roche“	ampuli za oralna upo- treba	
535.	Konaktion	„Roche“	rastvor	
536.	Ladricol	„Lek“	tableti	
537.	Laktacid	„Jugodijetetika“	mleko vo prav za doenčinja	
538.	Lanadicor	„Biljana“	kapki	
539.	Lanicar	„Pliva“	tableti	
540.	Laktovid	„Jugodijetetika“	mleko vo prav za doenčinja	
541.	Largactil	„Galenika“	kapki	
542.	Largactil	„Galenika“	supozitorii	
543.	Largactil	„Galenika“	tableti	
544.	Lasix	„Servo Mihalj“	tableti	
545.	Lasonil	„Galenika“	mast	
546.	Lecortin	„Lek“	mast	
547.	Ledermycin	„Zdravlje“	tableti	
548.	Ledercort	„Zdravlje“	krem	
549.	Lekosept	„Lek“	mast	
550.	Lekosept	„Lek“	tableti	
551.	Lekozid	„Lek“	rastvor	
552.	Lemuval	„Galenika“	supozitorii	
553.	Lentastacuir	„Srbolek“	kapsuli	
554.	Lentonitrate	„Italseber“	kapsuli	
555.	Leptamin	„Pliva“	kapki	
556.	Leptamin-Ade- nosin	„Pliva“	kapki	
557.	Leukeran	„Burroughs“ „Wellcome“	dražeji	ги препишува лекар специ- јалист од соодветната гран- ка на медицината.
558.	Libraks	„Galenika“	tableti	
559.	Libratar	„Lek“	tableti	
560.	Kubrium	„Galenika“	dražeji	
561.	Lincocin	„Upjohn“	kapki	
562.	Locacorten	„Pliva“	losion	
563.	Locacorten N	„Pliva“	krem	
564.	Locacorten N	„Pliva“	mast	
565.	Locacorten-Tar	„Pliva“	mast	
566.	Locacorten-Vio- form	„Pliva“	krem	
567.	Locacorten-Vio- form	„Pliva“	mast	
568.	Locacorten-Vio- form	„Pliva“	pasta	
569.	Lokasalen	„Pliva“	mast	
570.	Longidoxin	„Lek“	tableti	
571.	Longifen	„Lek“	sirup	
572.	Longifen	„Lek“	tableti	
573.	Loticort	„Hoechst“	pena	
574.	Lucidril	„Krka“	dražeji	
575.	Lucidril	„Krka“	supozitorii	
576.	Lutestrol	„Galenika“	lingvaleti	
577.	Lyndiol	„Lek“	tableti	ги препишува лекар специ- јалист од соодветна гранка
578.	Lyobif	„Torlak“	ampuli za oralna upo- treba	на медицината.
579.	Lyogen	„Buk-culden“	kapki	i
580.	Lyogen	„Buk-culden“	dražeji	
581.	Majeptil	„Specia“	tableti	
582.	Majsolin	„Pliva“	tableti	
583.	Marbadal C	„Galenika“	vaginalni tableti	
584.	Marcoumar	„Roche“	tableti	
585.	Medazol	„Alkaloid“	oralni tableti	
586.	Meldian	„Pliva“	tableti	
587.	Mellerette	„Bosnalijek“	dražeji	
588.	Mellerette	„Bosnalijek“	kapki	
589.	Melleril	„Bosnalijek“	dražeji	
590.	Melleril	„Bosnalijek“	tableti retard	
591.	Meproamat	„Farmakos“, „Galenika“ „Hemofarm“, „Kali- novica“, „Krka“ „Pliva“	tableti	
592.	Meprochidin I	„Farmakos“	dražeji	
593.	Meprochidin II	„Farmakos“	dražeji	
594.	Mertioplast	„Lek“	spray	
595.	Mesantoin	„Bosnalijek“	tableti	

1	2	3	4	5
596.	Mestinon	„Roche“	tableti	
597.	Methylergobrevin	„Hemofarm“	kapki	
598.	Metildopa	„Kalinovica“	tableti	
599.	Metil-Ergometrin	„Biljana“	rastvor	
600.	Metozin	„Novofarm“	tableti	
601.	Metzotrexat	„Zdravlje“	tableti	
602.	Mexaform	„Pliva“	dražeji	
603.	Mexaform	„Pliva“	kapki	
604.	Mexase	„Pliva“	dražeji	
605.	Micozen	„Gejgi“	solucio perli	
606.	Migristene	„Specia“	kapsuli	
607.	Migristene	„Specia“	supozitorii	
608.	Migristene Depo	„Specia“	kapsuli	
609.	Mikoren	„Zdravlje“	tableti	
610.	Minozinan	„Specia“	tableti	
611.	Mintezol	„Lek“	tableti	
612.	Moditen-depo	„Krka“	dražeji	
613.	Moditen	„Krka“	dražeji	
614.	Monozid	„Novofarm“	tableti	
615.	Morfolep	„Alkaloid“	tableti	
616.	Morfin-hidrokloridum	„Alkaloid“	nozinom	
617.	Motolon	„Hemofarm“	tableti	
618.	Multifungin	„Lek“	mast	
619.	Multifungin	„Lek“	prašok	
620.	Multifungin	„Lek“	rastvor	
621.	Muthesa	„Jugodijetetika“	suspenzija	
622.	Muthesa	„Jugodijetetika“	tableti	
623.	Myambutol	„Zdravlje“	sirup	
624.	Mucosal	„Alkaloid“	prašok	
625.	Mucosal	„Alkaloid“	rastvor	
626.	Mydocalm	„Krka“	dražeji	
627.	Myelobromol	„Chinoin“	tableti	
628.	Myleran	„Burroughs Wellcome“	dražeji	
629.	Myoflex	„Pliva“	tableti	
630.	Myoflex	„Kalinovica“	tableti	
631.	Nazinon	„Alkaloid“	tableti	
632.	Nazinon	„Alkaloid“	kapki	
633.	Nebacetin	„Vuk Gulden“	sol. spryj	
634.	Nebacetin	„Vuk Gulden“	puder-sterilni	
635.	Negram	„Krka“	tableti	
636.	Neo-Bellasecal	„Lek“	dražeji	
637.	Neocyclin	„Hemofarm“	mast	
638.	Neolac	„Jugodijetetika“	dijetetski prašok	
639.	Nerobol	„Galenika“	tableti	
640.	Nerobolette	„Galenika“	tableti	
641.	Neuleptil	„Specia“	kapki	
642.	Neuleptil	„Specia“	kapsuli	
643.	Nevargal	„Biljana“	dražeji	
644.	Nevigramon	„Galenika“	kapsuli	
645.	Nialamid	„Kalinovica“	tableti	
646.	Niamid	„Krka“	tableti	
647.	Nibol	„Bosnalijek“	tableti	
648.	Nicopas	„Galenika“	dražeji	
649.	Nicopas	„Galenika“	dražeji forte	
650.	Nifurantin	„Lek“	dražeji	
651.	Nikinol	„Kalinovica“	dražeji	
652.	Niko-Pas forte	„Alkaloid“	dražeji	
653.	Nistanin	„Pliva“	dražeji	
654.	Nistanin	„Pliva“	kapki	
655.	Nistanin	„Pliva“	mast	
656.	Nirval	„Pliva“	dražeji	
657.	Nistatin	„Pliva“	kapki	
658.	Nistatin	„Pliva“	mast	
659.	Nistatin	„Pliva“	prašok	
660.	Nistatin	„Pliva“	vaginalni tableti	
661.	Nitroglicerol	„Pliva“	lingvaleti	
662.	Nitroglicerol	„Medexport“	tableti	
663.	Nizon	„Bosnalijek“	tableti	
664.	N-Oblivon	„Alkaloid“	dražeji	
665.	5-NOK	„Lek“	dražeji	
666.	5-NOK	„Lek“	kapsuli	
667.	Nona-Cel	„Bosnalijek“	vaginalni supozitorii	
668.	Noscapin	„Alkaloid“	sirup	
669.	No-Spa	„Hemofarm“	tableti	
670.	Novabol	„Alkaloid“	tableti	
671.	Novalugel	„Lek“	tableti	

1	2	3	4	5
672.	Novocamid	„Hoechest“	tableti	
673.	Novandrol	„Galenika“	lingvaleti	
674.	Novofen	„Novofarm“	dražeji	
675.	Novofungin	„Krka“	rastvor	
676.	Novopyrin	„Novofarm“	dražeji	
677.	Novoserin	„Krka“	kapsuli	
678.	Novospasmin	„Lek“	supozitorii	
679.	Novospasmin	„Lek“	tableti	
680.	Novosulfon	„Galenika“	tableti	
681.	Noxyron	„Galenika“	tableti	
682.	Nozinan	„Specia“	tableti	
683.	Nyazin	„Galenika“	tableti	
684.	Nystatin	„Hemofarm“	dražeji	
685.	Obsidan	„Krka“	tableti	
686.	Ostradiol	„Galenika“	lingvaleti	
687.	Oestrotect	„Galenika“	lingvaleti	
688.	Oksytetracyklin	„Alkaloid“	kapsuli	
689.	Oksytetracyklin V	„Alkaloid“	kapsuli	
690.	Oligovit	„Galenika“	dražeji	
691.	Opinagel	—	gel	
692.	Opino-Retard	—	dražeji	
693.	Opiverin (narko- tika)	„Alkaloid“	dražeji	
694.	Opiverin (narko- tika)	„Alkaloid“	supozitorii	
695.	Otilidon	„Krka“	dražeji	
696.	Opodeldoch	„Alkaloid“	mast	
697.	Orabet	„Hemofarm“	tableti	
698.	Oragal	„Jugodijetetika“	dražeji	
699.	Oratren	„Lek“	tableti	
700.	Orbenin	„Pliva“	kapsuli	
701.	Orevit	„Pliva“	sirup	
702.	Orferon	„Pliva“	dražeji	
703.	Orferon	„Pliva“	kapki	
704.	Orferon	„Pliva“	sirup	
705.	Orferon C	„Pliva“	dražeji	
706.	Orgabolin	„Pliva“	kapki	
707.	Orgabolin	„Pliva“	tableti	
708.	Oricillon	„Zdravlje“	dražeji	
709.	Orosteron	„Krka“	tableti	
710.	Orvagil	„Galenika“	oralni tableti	
711.	Orvagil	„Galenika“	vaginalni tableti	
712.	Osadrin	„Lek“	dražeji	
713.	Osan	„Pliva“	dražeji	
714.	Ospen	„Krka“	sirup	
715.	Ospen-200	„Krka“	sirup	
716.	Ospen-200	„Krka“	kapki za nos	
717.	Ospen-500	„Krka“	tableti	
718.	Ospen-1000	„Krka“	tableti	
719.	Ospolot	„Krka“	tableti	
720.	Ostocain	„Jugodijetetika“	kapki	
721.	Otomycin	„Jugodijetetika“	kapki	
722.	Otosol	„Hemofarm“	rastvor	
723.	Otrikorten	„Pliva“	kapki za nos	
724.	Ovulen	„Galenika“	tableti	
725.	Oxitetra	„Kalinovica“	kapsuli	
726.	Oxitetra	„Kalinovica“	sirup	
727.	Oxivit	„Kalinovica“	sirup	
728.	Oxycort	„Krka“	mast	
729.	Oxytetracyclin-B	„Lek“	kapsuli	
730.	Palerol	„Krka“	dražeji	
731.	Palerol	„Krka“	supozitorii	
732.	Pankreatin	„Galenika“	dražeji	
733.	Panopin (narko- tika)	„Alkaloid“	rastvor 2%	
734.	Panopin (narko- tika)	„Alkaloid“	tableti	
735.	Panthenol	„Galenika“, „Hemofarm“	mast	
736.	Panthenol	„Galenika“	rastvor	
737.	Panthenol	„Galenika“, „Hemofarm“	tableti	
738.	Papamidin	„Zdravlje“	supozitorii	
739.	Papaverin	„Alkaloid“	tableti	
740.	Paraflex	„Krka“	tableti	
741.	Parafon	„Krka“	kapsuli	
742.	Paremin	„Pliva“	tableti	

ги препишува лекар специ-  
јалист од соодветна гранка  
на медицината.

ги препишува лекар специ-  
јалист од соодветна гранка  
на медицината.

1	2	3	4	5
743.	Parkopan	„Farmakos“	tableti	
744.	Parsidol	„Specia“	tableti	
745.	Partergin	„Sandoz“	rastvor	
746.	Panzynorm Forte	„Krka“	dražeji	
747.	PAS-Aluminium	„Farmakos“	dražeji	
748.	Pasazid	„Krka“	dražeji	
749.	PAS-Eutizon	„Pliva“	dražeji	
750.	PAS-Natrium	„Bosnalijek“, „Galenika“ „Hemofarm“, „Krka“, „Novofarm“ „Pliva“	dražeji	
751.	PAS-Natrium	„Bosnalijek“, „Galenika“ „Hemofarm“, „Krka“, „Pliva“	tableti	
752.	PAS-Natrium	„Pliva“	granulat	
753.	Patentex	„Farmakos“	mast	
754.	Pelentan	„Krka“	tableti	
755.	Patentex	„Farmakos“	pena	
756.	Penbritin	„Pliva“	kapsuli	
757.	Penbritin	„Pliva“	suspencija	
758.	Penicilin	„Galenika“	mast za oči	
759.	Penicilin V	„Krka“	tableti	
760.	Pennac	„Guigoz“	obrano mleko vo prav	
761.	Pennac	„Guigoz“	punomasno mleko vo prav	
762.	Pentagit	„Alkaloid“	tableti	
763.	Pentetrazol	„Hemofarm“	kapki	
764.	Pentinol	„Hemofarm“	kapki	
765.	Pentrexyl	„Galenika“	kapsuli	
766.	Pentrexyl	„Galenika“	suva supstancija za oralna upotreba	
767.	Pepsamin	„Galenika“	tableti	
768.	Pepsan	„Pliva“	tableti	
769.	Perabol	„Lek“	mast	
770.	Perabol	„Lek“	rastvor	
771.	Perabol	„Lek“	tableti	
772.	Percluzone	„Pliva“	kapki	
773.	Pergalen	„Servo Mihalj“	mast	
774.	Periactin	„Pliva“	sirup	
775.	Persantin	„Zdravlje“	dražeji	
776.	Persantin 75	„Zdravlje“	dražeji	
777.	Petantin (narkotika)	„Galenika“	tableti	
778.	Phemiton	„Pliva“	tableti	
779.	Phenergan	„Galenika“	dražeji	
780.	Phenergan	„Galenika“	krem	
781.	Phenergan	„Galenika“	sirup	
782.	Phenobarbiton	„Farmakos“, „Hemofarm“, „Krka“, „Pliva“	tableti	
783.	Phenylbutazon	„Hemofarm“	dražeji	
784.	Phenylbutazon	„Hemofarm“	kapki za nos	
785.	Phosphalugel	„Galenika“	prašok	
786.	Ptazolin	„Krka“	tableti	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
787.	Piperazin	„Galenika“	granulat	
788.	Piperazin adipat	„Galenika“	tableti	
789.	Piptol	„Galenika“	kapki za deca	
790.	Pirazinamid	„Pliva“	tableti	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
791.	Plibex	„Pliva“	dražeji	
792.	Plibex	„Pliva“	zrnca	
793.	Plihepan	„Pliva“	dražeji	
794.	Plisulfan	„Pliva“	tableti	
795.	Plivaphen	„Pliva“	dražeji	
796.	Plivaphen	„Pliva“	rastvor 0,4%	
797.	Plivit A	„Pliva“	maslen rastvor	
798.	Plivit A - D	„Pliva“	maslen rastvor	
799.	Plivit B-1	„Pliva“	tableti	
800.	Plivit B-6	„Pliva“	tableti	
801.	Plivit C	„Pliva“	tableti	
802.	Plivit D	„Pliva“	rastvor	
803.	Plivit PPF	„Pliva“	tableti	



1	2	3	4	5
804.	Polizym	„Krka“	dražeji	
805.	Ponalid	„Sandoz“	tableti retard	
806.	Praniten 15	„Pliva“	tableti	
807.	Prazine	„Jugodijetetika“	tableti retard dražeji	
808.	Prednisolon	„Galenika“, „Hemofarm“, „Krka“	tableti	
809.	Prednisolon	„Krka“	mast 0,5%	
810.	Prednison	„Alkaloid“, „Farmakos“, „Krka“	tableti	
811.	Prefluor	„Jugodijetetika“	tableti	
812.	Prijamio	„Krka“	dražeji	
813.	Primaquine	„Bayer“	tableti	
814.	Primidon	„Hemofarm“, „Krka“	tableti	
815.	Primulud nor	„Alkaloid“	tableti	
816.	Primulin	„Galenika“	sirup	
817.	Proasthman	„Lek“	rastvor	
818.	Proasthman	„Lek“	tableti	
819.	Pro-Banthine	„Galenika“	tableti	
820.	Proculin	„Alkaloid“	kapki za oči	
821.	Progesteron	„Galenika“	lingvaleti	
822.	Pronison	„Galenika“	tableti	
823.	Propylthiouracil	„Jugodijetetika“	tableti	
824.	Propezid	„Sandoz“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
825.	Prostaphlin A	„Galenika“	kapsuli	
826.	Prostaphlin A	„Galenika“	suva supstancija za oralna upotreba	
827.	Prostigmin	„Roche“	tableti	
828.	Proviron	„Alkaloid“	tableti	
829.	Puri-Nethol	„Burroughs“, „Wellcome“	dražeji	
830.	Pyrazinamid	„Galenika“, „Hemofarm“, „Krka“	tableti	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
831.	Pyrvinium pamoat	„Alkaloid“	dražeji	
832.	Pyrvinium pamoat	„Alkaloid“	suspenzija	
833.	Radecol	„Veb Arzneimittelwerke“	tableti	
834.	Randolectil	„Pliva“	tableti	
835.	Rastinon	„Servo-Mihalj“	tableti	
836.	Rectoserol H	„Farmakos“	mast	
837.	Recosen	„Hemofarm“	dražeji	
838.	Redergin	„Lek“	rastvor	
839.	Regitin	„Ciba“	tableti	
840.	Reglan	„Alkaloid“	sirup	
841.	Reglan	„Alkaloid“	tableti	
842.	Rheumin	„Alkaloid“	mast	
843.	Rheumin	„Alkaloid“	tečnost	
844.	Reginol	„Farmakos“	dražeji	
845.	Regroton	„Zdravlje“	tableti	
846.	Reginicid	„Krka“	tableti	
847.	Relazin	„Pliva“	dražeji	
848.	Remeflin	„Lek“	rastvor	
849.	Remoflex	„Alkaloid“	tableti	
850.	Renamid	„Pliva“	tableti	
851.	Renese	„Alkaloid“	tableti	
852.	Renofon	„Alkaloid“	kapsuli	
853.	Renogram	„Alkaloid“	dražeji	
854.	Reopin	„Hemofarm“	dražeji	
855.	Reserphan	„Pliva“	tableti	
856.	Reserpin	„Galenika“, „Hemofarm“	tableti	
857.	Resochin	„Lek“	tableti	
858.	Resotren	„Bayer“	tableti	
859.	Retol-Rutin	„Pliva“	dražeji	
860.	Revason	„Farmakos“	tableti	
861.	Revibol	„Pliva“	tableti	
862.	Revonal	„Lek“	tableti	
863.	Rifadin	„Galenika“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
864.	Rigenicid	„Krka“	dražeji	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
865.	Rigenicid	„Krka“	supozitorii	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.

1	2	3	4	5
866.	Rimactan	„Pliva“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
867.	Rinopresin	„Galenika“	prašok za nazalna primena	
868.	Ripason	„Hemofarm“	dražeji	
869.	Randomycin	„Alkaloid“	kapsuli	
870.	Randomycin	„Alkaloid“	sirup	
871.	Ronicol	„Roche“	tableti	
872.	Rotex	„Hemofarm“	tableti	
873.	Rutophylin	„Lek“	tableti	
874.	Samostal	„Krka“	sirup	
875.	Sandosten-Calcium	„Krka“	mast	
876.	Sandosten-Calcium	„Krka“	penlivi tableti	
878.	Sandosten-Calcium	„Krka“	sirup	
879.	Scaridon	„Galenika“	tableti	
880.	Scabitox	„Bosnalijek“	emulzija	
881.	Sedoxazin	„Galenika“	tableti	
882.	Sedotent	„Alkaloid“	sol.	
883.	Sanoxyl	„Isis“	tbl.	
884.	Segontin	„Servo Mihalj“	dražeji	
885.	Segontin 60	„Servo Mihalj“	dražeji	
886.	Selvigon	„Galenika“	dražeji	
887.	Selvigon	„Galenika“	kapki	
888.	Selvigon	„Galenika“	supozitorii za deca	
889.	Septol	„Hemofarm“	rastvor	
890.	Septonex	„Alkaloid“	1% alkoholen rastvor	
891.	Septonex	„Alkaloid“	10% voden rastvor	
892.	Serpentil	„Pliva“	tableti	
893.	Seval	„Jugodijetetika“	dražeji	
894.	Sevumal	„Jugodijetetika“	dražeji	
895.	Sigmamycin	„Krka“, „Pfizer“	kapki za deca	
896.	Sigmamycin	„Krka“	kapsuli	
897.	Silubin	„Zdravlje“	dražeji retard	
898.	Sinasec	„Lek“	kapsuli	
899.	Sinečuan	„Alkaloid“	kapsuli	
900.	Sintral	„Jugodijetetika“	tableti	
901.	Solcoseryl	„Alkaloid“	mast	
902.	Solcoseryl	„Alkaloid“	žele	
903.	Solvosterol	„Farmakos“	lingu	
904.	Solutio Glyceroli trinitratis 1%	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	rastvor	
905.	Soventol	„Lek“	tableti	
906.	Soventol	„Lek“	žele	
907.	Sparmek Komp.	„Lek“	supozitorii	
908.	Sparmek Komp.	„Lek“	tableti	
909.	Speda	„Bosnalijek“	tableti	
910.	Stanoten	„Bosnalijek“	dražeji	
911.	Stediril	„Krka“	dražeji	
912.	Stemetil	„Specia“	supozitorii	
913.	Stemetil	„Specia“	tableti	
914.	Stilboestrol	„Galenika“, „Pliva“	tableti	
915.	Straminol	„Krka“	rastvor 1%	
916.	Straminol	„Krka“	rastvor 10%	
917.	Streptoksazol	„Pliva“	tableti	
918.	Stugeron	„Krka“	tableti	
919.	Sulamin	„Pliva“	tableti	
920.	Sulfacombin	„Pliva“	sirup	
921.	Sulfacombin	„Pliva“	supozitorii	
922.	Sulfacombin	„Pliva“	tableti	
923.	Sulfadiazin	„Krka“, „Pliva“	supozitorii	
924.	Sulfadimidinum	„Pliva“	tableti	
925.	Sulfaguanidin	„Alkaloid“, „Farmakos“, „Krka“, „Novofarm“, „Pliva“	tableti	
926.	Sulfapyrazin	„Bosnalijek“	tableti	
927.	Sulfarlem-Cholin	„Alkaloid“	dražeji	
928.	Sulfasalazin	„Krka“	tableti	
929.	Sulfasol	„Pliva“	sirup	
930.	Sulfasol	„Pliva“	supozitorii	
931.	Sulfasol	„Pliva“	tableti	
932.	Sulfathiazol	„Krka“, „Pliva“	tableti	
933.	Sulfatri	„Galenika“	sirup	
934.	Sulfatri	„Galenika“	tableti	
935.	Synolar-gel	„Galenika“	mast	
936.	Synolar-forte	„Galenika“	krem	
937.	Supremim	„Pliva“	dražeji	

1	2	3	4	5
938.	Surmontil	„Specia“	kapki	
939.	Surmontil	„Specia“	tableti	
940.	Sustac	„Krka“	tableti mitte	
941.	Sustac	„Krka“	tableti forte	
942.	Sympatol	„Zdravlje“	tečnost	
943.	Synalar	„Galenika“	krem	
944.	Synalar	„Galenika“	mast	
945.	Synalar C	„Galenika“	krem	
946.	Synalar C	„Galenika“	mast	
947.	Synalar N	„Galenika“	krem	
948.	Synalar N	„Galenika“	mast	
949.	Synopen	„Zdravlje“	dražeji	
950.	Synopen	„Zdravlje“	mast	
951.	Syntocinon	„Sandoz“	spray za intrana-	
952.	Tablettaa Calcii gluconatis	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	zalna upotreba tableti	
953.	Tablettaa Ephedrinhydrochloridi	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	tableti	
954.	Tablettaa Hexamethylenetetramini	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	tableti	
955.	Tablettaa Natrii salicylatis	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	tableti	
956.	Tablettaa Phenylli salicylatis	„Ljekarna Zagreb“ — Zagreb	dražeji	
957.	Tacitin	„Pliva“	tableti	
958.	Talusin	„Lek“	dražeji	
959.	Tanderil	„Zdravlje“	dražeji	
960.	Tavegyl	„Krka“	tableti	
961.	Taxilan	„Byk Gulden“	dražeji	
962.	Taxilan	„Byk Gulden“	tableti	
963.	Tebafen	„Zdravlje“	tableti	
964.	Tegretol	„Geigy“	tableti	
965.	Tekorton	„Pliva“	mast	
966.	Tekorton	„Pliva“	mast za oči	
967.	TEM	„Hoechst“	kapsuli	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
968.	Teolicin	„Farmakos“	kapsuli	
969.	Terra-Cortril	„Galenika (Phizer)“	mast	
970.	Terra-Cortril	„	susp.	
971.	Terbolan	„Servo Mihalj“	tableti	
972.	Terfluzine	„Alkaloid“	kapki	
973.	Terfuzine	„Alkaloid“	tableti	
974.	Teroftal	„Galenika“	mast za oči	
975.	Testosteron	„Galenika“	lingvaleti	
976.	Tetidis	„Krka“	tableti	
977.	Tetrabiocin	„Galenika“	kapsuli	
978.	Tetracyclin	„Kalinovica“, „Pliva“	kapsuli	
979.	Tetracyclin	„Pliva“	mast 3%	
980.	Tetracyclin	„Pliva“	mast za oči 1%	
981.	Tetracyclin	„Pliva“	kapsuli	
982.	Tetracyclin	„Pliva“	kapsuli	
983.	Tetracyclin	„Pliva“	sirup	
984.	Tetracyclin B	„Pliva“	kapsuli	
985.	Tetracyclin B	„Pliva“	sirup	
986.	Tetravit	„Kalinovica“	kapsuli	
987.	Thelmin	„Pliva“	sirup	
988.	Thelupan	„Galenika“	tableti	
989.	Thiomucase	„Hemofarm“	mast	
990.	Thiomucase	„Hemofarm“	supozitorii	
991.	Thybon	„Hoechst“	tableti	
992.	Thymotussan	„Pliva“	sirup	
993.	Thyral	„Galenika“	dražeji	
994.	Thyralette	„Galenika“	dražeji	
995.	Tifinzo	„Alkaloid“	mast	
996.	Tiozon	„Hemofarm“	tableti	
997.	Toclase	„Lek“	dražeji	
998.	Toclase	„Lek“	sirup	
999.	Tocoferol	„Galenika“	dražeji	
1000.	Tofranil	„Zdravlje“	dražeji	
1001.	Tolbusal	„Krka“	tableti	
1002.	Tonicum	„Alkaloid“	sirup	
1003.	Tomanol	„Krka“	dražeji	
1004.	Tomanol	„Krka“	supozitorii	
1005.	Tomanol	„Krka“	mast	
1006.	Terecan	„Krka“	dražeji	

1	2	3	4	5
1007.	Torecan	„Krka“	supozitorii	
1008.	Transabun	„Byk-gulden“	dražeji	
1009.	Trecator	„Alkaloid“	sterilen prašok	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
1010.	Trecator	„Alkaloid“	supozitorii	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
1011.	Trecator	„Alkaloid“	tableti	
1012.	Trenimon	„Bayer“	kapsuli	
1013.	Trevintix	„Alkaloid“	dražeji	ги препишува лекар специјалист од соодветна гранка на медицината.
1014.	Triazin-Gel	„Farmakos“	žele	
1015.	Trimex	„Pliva“	tableti	
1016.	Trimex	„Pliva“	vaginalni tableti	
1017.	Triperidol	„Janssen Pharmaceutica“	kapki	
1018.	Triperidol	„Janssen Pharmaceutica“	sol.	
1019.	Triperidol	„Janssen Pharmaceutica“	tableti	
1020.	Trirezid	„Pliva“	tableti	
1021.	Trirezid K	„Pliva“	dražeji	
1022.	Tryptizol	„Lek“	tableti	
1023.	Tussibex	„Jugodijetetika“	dražeji	
1024.	Tussibex	„Jugodijetetika“	kapki	
1025.	Tussibex	„Jugodijetetika“	sirup	
1026.	Tyrothricin	„Krka“	mast	
1027.	Terra-Cortril	„Galenika“	mast	
1028.	Terra-Cortril	„	supozitorii	
1029.	Ulcosan	„Bosnalijek“	prašok	
1030.	Ulter	„Lek“	tableti	
1031.	Ulter N	„Lek“	tableti	
1032.	Ultracortenol	„Ciba“	kapki za oči	
1033.	Ultralan	„Alkaloid“	mast	
1034.	Ultralan	„Alkaloid“	losion	
1035.	Ultralan B	„Alkaloid“	mast	
1036.	Ultralan	„Alkaloid“	losion	
1037.	Ultralan	„Alkaloid“	krem	
1038.	Ultralanoral	„Alkaloid“	tableti	
1039.	Ultraproct	„Alkaloid“	mast	
1040.	Ultraproct	„Alkaloid“	supozitorii	
1041.	Unazid	„Pliva“	tableti	
1042.	Unazid K	„Pliva“	dražeji	
1043.	Unguentum Ammoniiulfogyrodalas	„Lijekarna Trešnjevka“ — Zagreb	mast	
1044.	Urbason-Retard	„Hoechst“	tableti	
1045.	Urodiazin	„Alkaloid“	tableti	
1046.	Urogram	„Kalinovica“	tableti	
1047.	Urospet	„Novofarm“	tableti	
1048.	Urotensil	„Alkaloid“	tableti	
1049.	Uroterp	„Krka“	kapki	
1050.	Ustimon	„Alkaloid“	tableti	
1051.	Vandid	„Alkaloid“	kapki	
1052.	Vanguin	„Krka“	dražeji	
1053.	Vanguin	„Krka“	suspenzija	
1054.	Vasculat	„Zdravlje“	kapki 1%	
1055.	Vasculat	„Zdravlje“	tableti	
1056.	Vasiten	„Lek“	mast	
1057.	Vasocor	„Jugodijetetika“	lingvaleti	
1058.	Vasocastan	„Lek“	mast	
1059.	Vasocastan	„Lek“	rastvor	
1060.	Vasocastan	„Lek“	supozitorii	
1061.	Vasonid	„Farmakos“	tableti	
1062.	Valyn	„Hoechst“	tableti	
1063.	Venocurlan	„Lek“	dražeji	
1064.	Vermitin	„Farmakos“	tableti	
1065.	Vertigosan	„Galenika“	dražeji	
1066.	Vesparaxette	„Zdravlje“	tableti	
1067.	Vibramycin	„Krka“	kapsuli	
1068.	Vidaylin-M	„Galenika“	sirup	
1069.	Visucicatrizzante	„Italseber“	mast za oči	
1070.	Vitamin A	„Hemofarm“	maslen rastvor	
1071.	Vitamin A-D	„Hemofarm“	maslen rastvor	
1072.	Vitamin A-D3	„Galenika“	voden rastvor	
1073.	Vitamin B-1	„Alkaloid“, „Hemofarm“, „Krka“	tableti	

1	2	3	4	5
1074.	Vitamin B-6	„Hemofarm“, „Krka“	tableti	
1075.	Vitamin C	„Farmakos“, „Hemofarm“, „Krka“, „Novofarm“, „Servo Mihalj“	tableti	
1076.	Vitamin D	„Hemofarm“	maslen rastvor	
1077.	Vybramicin	„Krka“	kapsuli	
1078.	Vybramicin	„Krka“	sirup	
1079.	Xylocain	„Bosnalijek“	mast	
1080.	Xylocain	„Bosnalijek“	supozitorii	
1081.	Xyloproct H	„Bosnalijek“	mast	
1082.	Yomesan	„Galenika“	tableti	
1083.	Zarontin	„Krka“	kapsuli	
1084.	Zarontin	„Krka“	sirup	
1085.	Zyloric	Uvoz	tableti	

## Одласен дел

### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 108, страна 749, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Вардар“ — село Форино, Гостиварско. Предмет на работењето на задругата е:

— кооперација — организирање на земјоделско производство на земјата од индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на различни видови стопански спреги;

— организирање и давање стручна помош на кооперантите за унапредување на земјоделското производство, од сите видови;

— снабдување на индивидуалните земјоделски производители со потребни репродукциони материјали (семе, вештачко губриво, сточна храна и друго);

— откуп и пласман на сите видови земјоделски производи;

— откуп, преработка и пласман на сточарски производи;

— продажба на стока од широка потрошувачка преку отворање на трговски дуќани, на мало и големо;

— организира фито-заштита на сите видови растенија.

В.д. директор на задругата е Бекир Дервиш.

Задругата е основана од членовите: Селими Исеина Сулфи, Џафери Изаира Кемал, Ука Асана Рауф, Дервиши Рушана Ваделин, Дервиши Џемаила Бекир, Зибири Руфата Алија, Исеини Јусуфа Азби, Наути Руфата Ибраим, Османи Митата Мазлам, Мемеди Емрула Ибраим, Даути Зенуна Сулејман, Бекири Ајрула Назми, Ариффи Сулфи Меди, Салиу Иснија Јусуф, Џафери Изаира Исмет, Сулејмани Бафкара Атиџ, Идризи Акима Бари, Идризи Акима Бари, Идризи Џабира Илми, Салиу Иснија Алил, Јашари Зенула Абдураман, Џафери Рамадана Дервиш, Исеини Есата Иса, Даути Касама Имер, Муслиу Максута Енвер, Дервиши Абдија Рауф, Идризи Бекира Зуди, Мемеди Бајрама Самет, Мемеди Ибраима Рамиз, Камбери Љазима Иса, Муслиу Расима Харун, Идризи Џабира Алим, Идризи Сала Резак, Ристеми Абаза Ристем, Исеини Исеина Мицаит, Мустафаи Ислама Зија, Несими Хамдија Хазир и Велиу Намика Нијази, согласно со записникот на основачкото собрание од 17. IX. 1971 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Селими Исеина Сулфи и Џафери Сулејмана Сулејман, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 958 од 5. X. 1971 година. (1803)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1057, страна 660, книга VI, е запишана под фирма: „Трго Вардар“ — Трговско претпријатие, на големо, за купопродажба и посредување на моторни возила, градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице, со сопствена жиро-сметка и самостојна пресметка „Нов живот“ — Скопје, во просториите на Деловното здружение „Агромакедонија“ — Сарај. Предмет на работењето на самостојната организација е промет на големо и мало во рамките на регистрираната дејност на матичното претпријатие и тоа:

— купопродажба и посредување на сите видови нови и половни моторни возила, нова и половна опрема (механизација) со сите приклучни машини и алатки, резервни делови, гуми и гумопластични производи, за сите гранки и дејности во стопанството;

— купопродажба и посредување на сите градежни материјали, огревно дрво, јаглен, нафта и нафтени деривати;

— купопродажба и посредување на сите земјоделски и индустриски производи; житарици, брашно, сончоглед, памук, сусам, слануток, луцеркино семе, овошје и зеленчук и сите градинарски култури;

— купопродажба и посредување на сета жива стока (крупен и ситен добиток), живина, производи од стока и живина, сточна храна, концентрати и фураж;

— купопродажба и посредување на репроматеријал, вештачки губрива, сите видови хемиски заштитни средства во земјоделството (растарството и лозарството);

— купопродажба и посредување на сите видови електро-материјали и санитарни уреди, и

— купопродажба и посредување на сите производи од црната металургија.

В.д. директор на организацијата е Ристовски Петко.

Самостојната организација е основана од Трговското претпријатие на големо „Трго Вардар“ — Скопје, со одлуката бр. 488/1 од 26. II. 1971 година на работната заедница.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ристовски Петко, в.д. директор и Смилевски Трајан, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 760 од 5. X. 1971 година. (1805)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 198, страна 425, книга II е запишана под фирма: Волнарски комбинат „Тодор Циповски — Мерџан“ — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице со сопствена жиро-сметка „Тетекс“ — туристичко угостителска единица, ул. „Новоселска“ бб. — Тетово.

Во состав на организацијата влегуваат следните објекти:

- а) Арабат Теке,
- б) Попова Шапка, и
- в) Јелак и други туристички угостителски објекти.

Предмет на работењето на организацијата е вршење на туристичко-угостителска дејност.

Раководител на организацијата е Урошевски Александар.

Организацијата е основана од Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мерџан“ — Тетово, со одлуката бр. 256/43, од 11. V. 1971 година, на работничкиот совет.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Урошевски Александар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 897 од 30. IX. 1971 година. (1791)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 215, страна 271, книга II е запишана под фирма: „Чик“ — Чевларска индустрија — Куманово — Продавница во Скопје, ул. „108“ бр. 25. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од Чевларската индустрија „Чик“ — Куманово, со одлуката бр. 87 од 3. IX. 1970 година, на управниот одбор од одржаната седница на 3. IX. 1970 година.

Раководител на продавницата е Јанковска Јелица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува индустријата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 228 од 30. IX. 1971 година. (1806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 215, страна 271, книга II е запишана под фирма: Чевларска индустрија „Чик“ — Куманово — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 49. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со чевларски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Чевларската индустрија „Чик“ — Куманово, со одлуката бр. 96 од 23. XI. 1970 година, од одржаната седница на 23. XI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Стојановска Мира.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — индустријата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 178 од 30. IX. 1971 г. (1807)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 812, книга VI е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — Прехранбен комбинат — Скопје — Продавница број 2 во село Градец, Гостиварско. Предмет на

работењето на продавницата е продажба на мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 258 од 18. VI. 1970 година, од одржаната седница на 10. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Османи Мемед.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 79 од 28. IX. 1971 г. (1830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 274, страна 1083, книга I е запишан под фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие „Боро Менков“ — Куманово — берберо-фризерски салон број 1 во Куманово, улица Трг „Нова Југославија“ бб. Предмет на работењето на берберо-фризерскиот салон е бричење, стрижење и фризирање.

Берберо-фризерскиот салон е основан од Советот на работната заедница на Услужно берберо-фризерското претпријатие „Боро Менков“ — Куманово, со одлуката бр. 23/4 од 9. VIII. 1971 година е донесена на седницата на 14. V. 1971 година.

Раководител на салонот е Илијевски Илија.

Берберо-фризерскиот салон број 1 ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725 од 8. X. 1971 г. (1831)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 274, страна 1081, книга I е запишана под фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие „Боро Менков“ — Куманово — Берберница број 2 во Куманово, плоштад „Маршал Тито“ број 18. Предмет на работењето на продавницата е бричење, стрижење и фризирање.

Берберницата е основана од Советот на работната заедница на Услужното берберо-фризерско претпријатие „Боро Менков“ — Куманово, со одлуката бр. 23/4 од 9. VIII. 1971 година, од одржаната седница на 14. V. 1971 година.

Раководител на продавницата е Илијевски Трајко.

Берберницата број 2 во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725 од 8. X. 1971 г. (1832)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 274, страна 1081, книга I е запишана под фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие „Боро Менков“ — Куманово — Берберница број 3 во Куманово, ул. „Ленинова“ — барака. Предмет на работењето на берберницата е бричење, стрижење и фризирање.

Берберницата е основана од советот на работната заедница на Услужно берберо-фризерското претпријатие „Боро Менков“ — Куманово, со одлуката бр. 23/4 од 9. VIII. 1971 година, од одржаната седница на 14. V. 1971 година.

Раководител на берберницата е Илијевски Илија.

Берберницата број 3 во Куманово, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725 од 8. X. 1971 година. (1833)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 405, книга III е запишана под

фирма: Градежно претпријатие „Пелагонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд во својство на правно лице — Дирекција за преземање и изведување градежни работи од сите градежно-занаетчиски дејности во странство, кеј „13 Ноември“ бб — Скопје. Предмет на работењето на дирекцијата е преземање и изведување градежни работи од сите градежно-занаетчиски дејности, во странство.

Дирекцијата е основана од Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, со одлуката бр. 11665 од 29. IV. 1971 година, на работничкиот совет.

Дирекцијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Митко Медарски, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769 од 13. X. 1971 година. (1853)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IX. 1971 година, рег. бр. 42/71, книга I е запишана под фирма: Продавница број 17, во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 107, на Индустијата за чевли „Београд“ — Београд — Земун — Творничка 14. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на чевларски производи, произведени од основачот и други производители (домашни и странски); продажба на артикли поврзани со чевлите, како ималини, чистила, вршици, чорапи, лајци за чевли и сл., продажба на торби, чанти, нараквици, новчаници, разни футроли и сл.

Раководител на продавницата е Вангел Блажевски.

Продавницата е основана со преземање на продавницата од Фабриката „Пролетер“ — Београд, а со одлуката бр. 3086/71-17 од 28. VII. 1971 година од работничкиот совет на Индустијата за чевли „Београд“ — Београд.

Продавницата ќе ја потпишува Вангел Блажевски, раководител, но само во висина до 100 нови динари.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 387/71. (1876)

## КОНКУРСИ

Советот на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

I. За еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент и предавач, за предметите:

- општа физика, едногодишен курс
- општа хемија
- систематика на нижи растенија
- анатомија и морфологија на растенијата
- основи на науката за општеството

II. За еден асистент при Математичкиот институт,

— за еден виш стручен соработник при Ботаничката градина

— за двајца асистенти при Биолошкиот институт

— за еден асистент при Ботаничкиот завод.

Пријавите, во 4 примероци, од кои едниот таксиран со н. дин. т. марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата за завршена високошколска настава (Природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет или од Центарот за странски јазици.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.

распишува

### К О Н К У Р С

за именување директор на организацијата  
Кандидатот треба да ги исполнува следните  
Услови:

1. да има завршено средно економско училиште,
2. да има над 15 години работно искуство, од кои 10 години обавезно на работното место директор,
3. да не е осудуван и против него да не се води истрага,
4. со судска пресуда да не му е забрането вршењето на должноста директор,
5. да е телесно и душевно здрав и да има морално-политички квалитети.

Кандидатите кон молбата треба да ги приложат следните документи:

- свидетелство за завршено средно економско училиште,
- потврда за вкупното работно искуство, и посебна потврда за работното искуство на работното место директор,
- потврда дека не е осудуван и дека против него не се води истрага, како и потврда од организацијата дека ќе биде ослободен,
- потврда дека со судска одлука не му е забрането вршењето на должноста директор,
- доказ за здравствената положба.

Кандидатот, покрај горните докази треба да достави и куса биографија за работната практика и движењето на службата.

Личниот доход според Правилникот за расподелба на личните доходи,

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Молбите кои не ќе бидат комплетирани со потребните документи и кои ќе бидат доставени порокот, не ќе се земат предвид за разгледување.

Настапот на работа по завршувањето на конкурсот.

Согласно со одредбите на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, како и одлуката од работничкиот совет, фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ — Куманово

распишува

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изработка на главен проект со изградба на Работилница за подготовка на трака, анекси и пристапни патишта на фабриката „11 Октомври“. Предметот на наддавањето е комплетна изградба на објектот.

Ориентациона вредност на објектот изнесува:

1. Работилница за припрема на трака 5.946.000,00 дин
2. Анекс за управа на погон со гардероби и санитарни простории и магацин 1.399.950,00 „

3. Анекс-графостаница 175.950,00 „  
 4. Пристапни патшта и во- довод и канализација 179.350,00 „  
 5. Фундаменти за опрема 500.000,00 „

Ориентационен рок за отпочнување на работите е 10 дена од потпишувањето на договорот.

Изведувачките претпријатија што сакаат да учествуваат во јавното наддавање се должни да поднесат писмени пријави кои треба да содржат:

1. Список на изведените слични објекти,
2. Попис, вредност и расположива механизација за изведување на работите на овој објект,
3. Список на стручните кадри на овој објект,
4. Список на кооперантите за занаетчиските работи,
5. Доказ за расположливите обртни средства за успешно завршување на работите.
6. Писмена изјава дека навреме ќе обезбеди доволна количина потребен материјал, работна снага и механизација за работите за кои поднесува понуда.
7. Писмена изјава дека се согласува на полагање кауција во готово пред поднесување на понудата во висина од 3% од назначената ориентациона вредност, со тоа истата да се враќа во рок од десет дена, а со изведувачот со кој ќе биде склучен договор при потпишување на договорот.
8. Писмена изјава дека во случај на склучување на договорот ќе ги признае во целост општите и посебните услови на инвеститорот.

Првенство ќе имаат оние претпријатија кои ќе понудат:

најповолни цени за проектирање со градба, рок за изведба и најповолно техничко решение.

Писмената пријава се доставува директно на самото наддавање, односно на 12 октомври 1972 год. во 10,30 ч. или по пошта, со ознака за „ЈАВНО НАДДАВАЊЕ“, не отворај.

Од понудувачите се бара да понудат цена од 1 м<sup>2</sup> изградбена бруто-површина и тоа посебно за:  
 — работилница за подготовка на трака,  
 — анекс за управа на погонот со простории за гардероби, санитарни простории и магазин,  
 — анекс за графостаница.

Во цената да бидат опфатени комплетно градежните и градежно-занаетчиските работи, со потребните инсталации (електрика, водовод, канализација и греене), како и изработка на главен проект.

За пристапниот пат и надворешната канализација да се дадат единични цени од спецификацијата на позициите кои ќе произлезат од главниот проект, за фундаментите да се дадат единични цени на позициите кои се прилог на идејниот проект.

На понудувачот на кој ќе му биде отстапена работата изработката на главниот проект не се плаќа посебно, истиот е влезен во цената на објектот.

На двајца понудувачи кои не ќе понудат издржани технички решенија, ќе им се плати обештетување за главните проекти и тоа 1,5% од понудената цена со тоа инвеститорот да има право да располага со истите. Откупните проекти да му се достават на инвеститорот во 6 комплетни примероци.

Јавното наддавање ќе се изврши во просториите на Фабриката „11 Октомври“ — Куманово (Биро за инвестиции).

Идејниот проект со проектната задача можат да се добијат секој работен ден од 6—14 ч., во просториите на Бирото за инвестиции.

Одлука за тоа на кое изведувачко претпријатие работата ќе биде отстапена, ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

## КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ САМОСТОЈНОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ — „КИЛИМАРА“ — ДЕЛЧЕВО

распишува

### К О Н К У Р С

за директор (преизбор)

Услови: Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. Да имаат завршено правен или економски факултет, средно економско училиште или да се висококвалификувани работници од килимарска струка.

2. Кандидатите со средно економско училиште и висококвалификуваните работници да работеле на својата струка најмалку 10 години.

Кандидатите со пријавите треба да достават документи за школската и стручна подготовка и за движењето во службата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Советот на Централното основно училиште „Ванчо Китанов — Пехчево

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места на неопределено време

- еден наставник по математика и физика
- еден наставник по руски јазик

Услови: Кандидатите да имаат завршено ПА — соодветна група.

Кандидатите, покрај пријавата, треба да имаат и документи за исполнување на општите услови според ОЗРО и документи за образованието.

Пријавите со некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување.

### СОДРЖИНА

	Страна
294.) Одлука за непосредна општествена контрола на цените на услугите на социјалните установи — — — — —	585
295.) Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	585
296.) Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	585

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

105.) Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	586
106.) Одлука за утврдување листа на готовите лекови што можат да се пропишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците — — — — —	588